

Зголемување на конкурентноста на домашното производство, подобрување на бизнис климата и привлекување странски инвестиции се актуелните заложби на Владата. Но, постојат бариери за успешно деловно работење на стопанството и потребно е да се работи на нивно елиминирање за да се овозможи процес на заживување на економијата.

Според европратеникот Ерван Фуере, потребно е да се воспостави механизам на дијалог меѓу јавниот и приватниот сектор, ексклузивно посветен на проблемите и на политиките кон малите и средните претпријатија. Притоа, треба да се овозможи менаџерите кои работат директно во производството да можат да ѝ кажат на Владата кои се основните проблеми, како да се подобри квалитетот на производите и пласманот на пазарите.



ОБРАЗОВЕН МЕНАѢР НЕ ГО БОЛИ ГЛАВА ОД МНОГУ РАБОТА

ЕВРОПА БАРА ПО ВО ЧОВЕЧКИТЕ Р

потребите и барањата непосредно од претприемачите. Токму затоа, преку Секторот за поддршка на претприемништвото, Министерството за економија го основа овој Форум, како канал за дијалог со приватниот сектор, со цел негово инволвирање во креирањето на политиката за развој на малите и на средните претпријатија во Македонија", рече министерката за економија, Вера Рафајловска, на промоцијата на Форумот на мали и средни претпријатија.

БАРИЕРИ

Истакнувајќи дека заложбите на Владата се зголемување на конкурентноста и бизнис климата, министерката Рафајловска посочи дека за нивно остварување потребни се амбициозни зафати, со цел спроведување или заокружување на реформите.

"Сите сме свесни дека постојат бариери за успешно деловно работење на стопанството и дека треба да се работи на нивно елиминирање за да се овозможи процес на заживување на економијата. Добар дел од овие бариери

се од објективна природа. Нашето стопанство се прилагодува во новонастанатите услови на глобалниот пазар, но факт е дека голем удел во отежнатите услови има и неадекватната регулатива и политика кон малите и средните претпријатија", нагласи министерката Рафајловска.

На Форумот се обрати и амбасадорот на ЕУ во Македонија, Ерван Фуере, кој во своето обраќање го истакна задоволството и поддршката за оваа иницијатива и нагласи дека Форумот на МСП е прва иницијатива за воспоставување механизам на дијалог меѓу јавниот и приватниот сектор, ексклузивно посветен на проблемите и политиките кон малите и средните претпријатија.

"Ова е од голема важност за севкупната економија, особено што Форумот на МСП ги следи најдобрите практики, документи и препораки на ЕУ во областа на развојот на претприемништвото", изјави Фуере. Според него, Форумот треба да овозможи менаџерите кои работат директно во производството да ѝ кажат на Владата кои се основните проблеми, како да се подобри квалитетот на производите и пласманот на па-



Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

Зголемување на конкурентноста на домашното производство, подобрување на бизнис климата и привлекување странски инвестиции се генералните заложби на Владата, која за оваа цел најави амбициозни зафати. Во овие рамки се очекува и заокружувањето на реформите во повеќе сфери, но и конечно средување на неадекватната регулатива и политика кон малите и средните претпријатија (МСП). Министерството за економија, преку формирањето на Форумот на мали и средни претпријатија, сака да го слушне гласот на претприемачите и заедно со нив да ги крои политиките.

"Владата не би можела целосно да ги имплементира своите настојувања за унапредување на условите за работа на стопанските субјекти без да ги слушне

АЗВОЈ НА МАЛИТЕ И НА СРЕДНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

зарите. Тој порача дека е потребно повеќе инвестиции во човечките ресурси и поддршка од Владата, затоа што менаџерите се тие кои создаваат нови работни места.

Форумот на мали и средни претпријатија претставува двонасочен канал за размена на информации, комуникација и дијалог меѓу Секторот на малите и средните претпријатија со Министерството за економија, со цел во процесот на донесување одлуки на национално ниво предвид да бидат земените потребите и приоритетите на малите и на средните претпријатија, кои во структурата на македонската економија учествуваат со 90 проценти, и се најзастапени во поглед на отворањето нови работни места. Министерката за економија нагласи дека Владата не би можела целосно да ги имплементира своите настојувања за унапредување на условите за работа на МСП, без директно да ги слушне нивните потреби и барања. Процесот во рамките на Форумот на МСП е таков што ги инволвира сите заинтересирани субјекти од јавниот и од приватниот сектор и ги обврзува на презема-

на МСП за информатичко-комуникациска технологија и конкурентност на МСП, за претприемништво и коментар по предложената нацрт-верзија на Програмата за конкурентност и иновативност на МСП (2007-2010). Пред членовите на Форумот беше претставена и нова финансиска понуда наречена "Бизнис ангели", која ќе ја подобри конкуренцијата на финансискиот пазар. На иницијатива и барање на стопанските субјекти, дел од Форумот на мали и средни претпријатија беше посветен на "Бизнис ангелите". Во услови на недоволна домашна акумулација и скапи извори за инвестиции се оди во насока на изнаоѓање алтернативни извори на финансирање на малите и на средните претпријатија. Таков еден облик се "Бизнис ангелите" кои претставуваат неформални индивидуални инвеститори (финансираат и стартуваат нови бизнис start ups). Тоа вообичаено се богати поединци подготвени да ги користат сопствените финансии за ризични инвестиции, користејќи го сопственото искуство и интереси. Вообичаено инвестираат меѓу 25.000 и 250.000 евра. Бидејќи не-

ПАРТНЕРИ

Форумот на малите и средните претпријатија го раководи Секторот за поттикнување на претприемништвото при Министерството за економија, а ги вклучува Агенцијата за поддршка на претприемништвото, Стопанската комора на Македонија, Националниот совет за претприемништво и конкурентност, Фондацијата на чевларската индустрија на Македонија, Македонската асоцијација на преработувачи, Сојузот на стопански комори, Занаемчиската комора на Скопје, Македонската асоцијација на информатичка технологија, Текстилната трговска асоцијација, Стопанската комора на северозападна Македонија, Здружението на производители на млечни и месни производи и Македонската асоцијација за дигитална забавна индустрија.

ГОЛЕМИ ИНВЕСТИЦИИ ЕСУРСИ

ње одговорност за нивните активности. "Особено ме радува фактот што заедно на иста маса со претставниците на Министерството за економија и АППРМ, свој придонес даваат и претставниците на сите стопански комори и бизнис асоцијациите во Македонија. Овој факт уште повеќе ја зголемува релевантноста на процесот и гарантира квалитет на предложените мерки за подобрување на условите за работа на МСП и стимулирање на претприемништвото во земјата", потенцираше Рафајловска.

"БИЗНИС АНГЕЛИ"

Со иницирањето на Форумот на МСП се воведува модел за дијалог со приватниот сектор, заради негово активно вклучување во креирањето на политиката и мерките за развој на МСП во Македонија, но и за транспарентно одлучување и насочување на препораките на приватниот сектор во натамошните реформи. Во рамките на програмата на Форумот на МСП беа презентирани препораки на работните групи на Форумот



ЗАСЕГА НАЈМАСОВНИ ВО ПРИВАТНИОТ БИЗНИС СЕ ТЕКСТИЛЦИТЕ

ма централно место за среќавање со овие "Бизнис ангели", се направи обид на оваа конференција да дојдат претставници од Европската и од Словенчката мрежа на "Бизнис ангели" и преку нивна презентација повеќе да ни го приближат овој поим и облик на финансирање, како и процесот на развивање на нивните мрежи. На покана на

Министерството за економија, во соработка со Проектот за развој на мали и средни претпријатија, на конференцијата учествуваа и Мартин Кар од Велика Британија, член на Управниот одбор на Европската мрежа на "Бизнис ангели", со седиште во Брисел, и Јака Вадњал, менаџер на мрежата на "Бизнис ангели" од Словенија.